



туристичка агенција

TRAVEL HOUSE

куќа на убавите патувања

ВЕ ВОДИ ВО:

ПРАГА



# ВЕЧНАТА МЛАДОСТ

Престолнината на Чешка, Прага, според многумина еден од најубавите градови на Европа, годишно ја посетуваат повеќе од 5 милиони туристи. Нема улица во градот каде не влегуваат туристите, кои со камерите и фотоапаратите ги забележуваат сите знаменитости. Туристичката сезона во Прага трае цела година, а поради туристите и големиот број доселеници понекогаш се добива впечаток дека Чесите стануваат национално малцинство во својот град. Тука можат да се слушнат речиси сите јазици од светот.

Прага остана симбол на Чешка и на средноевропската култура. Шетањето по неговите улици, претставува прошетка во минатото, а градот особено е интересен кога е украсен за време на Божиќните и Новогодишните празници.

Од било кој дел на Прага, без разлика на големиот број возила, брзо се доаѓа до центарот, односно гужва речиси и нема благодарение на метрот кое е изградено во 1979 година, односно превозот добро е организиран.

На реката Влтава се изградени дури 18 мостови. Најубав е Карловиот мост, еден од најпознатите симболи на Прага, кој минатата година прослави 650 години од изградбата.

Мостот е наречен по Карло IV, чешки крал и цар на Светото Римско царство, кој во 1357 г. ги поставил првите негови темели.

Овој мост секојдневно го посетуваат туристи, но најубаво може да се види од горниот град Храдчани, чие срце е Прашкиот дворец. Овој дворец го сочинуваат катедралата "Св. Вито", преубаво здание во готски стил, чие градење почнало во XIV век,

потоа базиликата "Св. Ѓорѓи", старата кралска палата и други градби.

Во составот на Прашкиот дворец се наоѓа и работниот простор на чешкиот претседател, каде стражата се менува на секои 12 часа, а врз основата на знамето кое е истакнато пред палатата Чесите секогаш знаат дали претседателот е во државата или е надвор од неа.

Во овој дел на Прага по својата





# НА ЗЛАТНИОТ ГРАД



убавина се издвојува и Златната уличка, која така е наречена по златарите, кои тука се наоѓаат од XVII век, а денес тоа се мали куќички со јаки бои.

Исто така, интересна е и еврејската населба во долниот дел на градот, каде останале мал број Евреи. Зачувани се шест убави синагоги и старите еврејски гробишта, каде покојниците се закопани дури во 12 слоеви.

Во близина се наоѓа и староварошкиот плоштад со црквата "Св. Марија" и астрономскиот часовник "Орлој", направен во XV век, а покрај точното време тој ја покажува и положбата на планетите, како и движењето на сонцето и на месечината. Кога отчукува полн час на неговите прозорчиња се појавуваат фигурите на дванаесетте апостоли. За туристите тоа е атракција. Потоа тие можат да се движат по средината на плоштадот, обележувајќи го меридијанот. Главно доживување е да се стане на него, да се мавне со раката и да се скокне.

Во долниот град се наоѓаат и прашката улица "В'цлавске намести", зградата на Прашкиот универзитет, Народ-

ниот музеј, статуите на Карло IV, Беджих Сметана, Проклетиот витез, бројни галерии, театри, музеи...

Населението на Прага, 1,3 милиони жители, се свесни за убавините на својот град, па затоа тука сè им е подредено на потребите на туристите. Тротоарите се чисти, фасадите бојадисани, на располагање се бројни трговски центри. Посебна приказна се кафулињата, пивниците и рестораните. Сите специјалитети на чешката (тврдло колбаси, прашка шунка и сирење), но и на светската кујна можат тука да се пробаат.

За да се доживее романтиката на старите времиња на туристите им се нуди возење со кочија, како и ноќна прошетка со брод.

Освен богатата историја, секојдневните културни случувања, она што ги привлекува младите да дојдат во Прага е и ноќниот живот. Последниве години златниот град стана омилена дестинација на младите од цел свет.

Во секој случај за доаѓање во Прага има безброј причини.